



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 31 мај 2024 година

Соопштение за печат

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците¹: април 2024 година

- Во април 2024 година, просечната каматна стапка на вкупните кредити изнесува 5,51% и на месечна основа е зголемена за 0,01 п.п., при годишен раст од 0,43 п.п. Просечната каматна стапка на вкупните депозити изнесува 1,82% и оствари месечно и годишно зголемување од 0,02 п.п. и 0,65 п.п., соодветно.
- Просечната каматна стапка на новоодобрените кредити², во април, забележа месечен раст од 0,49 п.п. и изнесува 5,47%, додека на годишна основа е зголемена за 0,03 п.п. Кај просечната каматна стапка на новопримените депозити е забележан месечен и годишен раст од 0,08 п.п. и 0,31 п.п., соодветно и изнесува 2,54%.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и на новите кредити и депозити

	4.2023	5.2023	6.2023	7.2023	8.2023	9.2023	10.2023	11.2023	12.2023	1.2024	2.2024	3.2024	4.2024
во % на годишно ниво													
Вкупни кредити	5.08	5.09	5.12	5.49	5.49	5.49	5.49	5.48	5.47	5.55	5.52	5.50	5.51
Корпоративен сектор	4.79	4.81	4.86	5.36	5.36	5.37	5.37	5.36	5.33	5.44	5.40	5.35	5.35
Домаќинства	5.34	5.34	5.35	5.61	5.61	5.61	5.60	5.59	5.59	5.65	5.64	5.65	5.65
Новоодобрани кредити	5.44	5.32	5.26	5.57	5.53	5.49	5.55	5.38	5.21	5.22	5.35	4.98	5.47
Корпоративен сектор	5.53	5.36	5.26	5.75	5.73	5.50	5.71	5.39	5.30	5.21	5.25	4.73	5.57
Домаќинства	5.26	5.25	5.27	5.32	5.24	5.47	5.28	5.35	5.02	5.26	5.45	5.40	5.33
Вкупни депозити	1.17	1.22	1.40	1.50	1.55	1.59	1.67	1.74	1.79	1.72	1.76	1.80	1.82
Корпоративен сектор	1.82	1.92	1.99	2.02	2.08	1.94	1.96	2.23	2.06	2.07	2.08	2.12	2.11
Домаќинства	1.11	1.15	1.34	1.44	1.50	1.55	1.64	1.69	1.76	1.69	1.73	1.76	1.79
Новопримени депозити	2.23	1.93	2.70	2.21	2.17	2.15	2.32	2.28	2.37	2.22	2.31	2.46	2.54
Корпоративен сектор	1.62	1.50	2.11	1.57	1.81	1.65	1.51	1.71	2.19	2.02	2.19	2.52	2.61
Домаќинства	2.34	2.18	2.87	2.40	2.32	2.40	2.57	2.46	2.42	2.30	2.35	2.42	2.52

Извор: НБРСМ.

¹ Под „каматна стапка“ се подразбира пондерирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види ја методологијата

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf


² Во однос на каматните стапки на новоодобрените кредити / новопримените депозити се карактеристични променливи движења. Ваквите движења на каматните стапки произлегуваат од промените на обемот на новите депозити/кредити (којшто од месец во месец може позначително да се менува), како и од новодоговорената каматна стапка.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика


1. Каматни стапки на корпоративниот сектор³

- Во април 2024 година, просечната каматна стапка на вкупните кредити на корпоративниот сектор изнесува 5,35% и е непроменета на месечно ниво. Споредено на годишно ниво, каматната стапка на вкупните кредити на корпоративниот сектор е зголемена за 0,56 п.п.



Извор: НБРСМ.

- Каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор, во април, изнесува 5,57% и забележа месечен раст од 0,84 п.п. Притоа, нагорната промена е резултат на зголемените каматни стапки на сите компоненти, и тоа: каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула, каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,52 п.п.) и каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,26 п.п.). На годишна основа, оваа каматна стапка е зголемена за 0,04 п.п.



Извор: НБРСМ.


³ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа нефинансиските институции (јавни и останати).



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во април, просечната каматна стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор изнесува 2,11% и е намалена за 0,01 п.п. на месечно ниво. Падот е резултат на намалените каматни стапки на депозитите во странска валута и денарските депозити без валутна клаузула (за 0,05 п.п. и 0,01 п.п., соодветно), во услови на раст на каматните стапки на денарските депозити со валутна клаузула (за 0,02 п.п.). На годишна основа, оваа каматна стапка бележи раст од 0,29 п.п.
- Каматната стапка на новопримените депозити⁴ на корпоративниот сектор, овој месец, е повисока за 0,09 п.п. и изнесува 2,61%. Анализирano по валута, месечната промена се должи на растот на каматните стапки на денарските депозити со и без валутна клаузула (за 1,41 п.п. и 0,08 п.п., соодветно), при пад на каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,62 п.п.). Во споредба со април претходната година, каматната стапка на новопримените депозити на корпоративниот сектор е зголемена за 0,99 п.п.

2. Каматни стапки на домаќинствата⁵



Извор: НБРСМ.




- Во април, каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата е непроменета на месечна основа и изнесува 5,65%. Споредено на годишна основа, оваа каматна стапка бележи раст од 0,31 п.п.
- Овој месец, просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата изнесува 5,33% и на месечно ниво е намалена за 0,07 п.п. Притоа, падот произлегува од намалените каматни стапки на денарските кредити без валутна клаузула и кредитите во странска валута (за 0,20 п.п. и 0,10 п.п., соодветно), во услови кога каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула се непроменети. На годишна основа, каматната стапка на новоодобрените кредити оствари раст од 0,07 п.п.

⁴ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор, прекиниот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.

⁵ За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика



Извор: НБРСМ.

- Во април, кај каматната стапка на вкупните депозити на домаќинствата е забележан раст од 0,03 п.п. на месечно ниво и изнесува 1,79%. Месечната промена се должи на повисоките каматни стапки на денарските депозити без валутна клаузула и депозитите во странска валута (за 0,03 п.п., соодветно), додека каматните стапки на денарските депозити со валутна клаузула се намалени (за 0,01 п.п.). Во споредба со истиот месец претходната година, оваа каматна стапка е зголемена за 0,68 п.п.
- Каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата⁶, овој месец, изнесува 2,52% и е зголемена за 0,10 п.п. на месечна основа. Промената е резултат на растот на каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула и депозитите во странска валута (за 0,10 п.п. и 0,08 п.п., соодветно). Притоа, во април, кај банките и штедилниците не се евидентирани новопримени денарски депозити со валутна клаузула. На годишна основа, каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата е зголемена за 0,18 п.п.

⁶ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците

http://www.nbrm.mk/statistika_na_kamatni_stapki.nspix

Методолошки објаснувања:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf

Месечни податоци за каматните стапки: 28 јуни 2024 година (референтен пресек заклучно со мај 2024 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02/3215-235 лок. 108/110.